

ПРОЦЕС: ОДРЖУВАЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА

ПРОЦЕДУРА: МС-ПР-ОК-01
 ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА И КАЛИБРАЦИЈА
 ОДРЖУВАЊЕ ВО ЧЕЛИЧАРНИЦА

**АКТИВНОСТ: УПАТСТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГАСНАТА
 ИНСТАЛАЦИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС И ОПРЕМАТА НА
 БРЕНЕРИТЕ ЗА СУШЕЊЕ И ЗАГРЕВАЊЕ НА ЛИВНИ КАЗАНИ**



СОДРЖИНА:

1. ЦЕЛ
2. ОПСЕГ
3. РЕФЕРЕНЦИ
4. ИНСТРУКЦИИ
5. МЕРКИ ЗАРАДИ БЕЗБЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
6. ДОКУМЕНТАЦИЈА- ЗАПИСИ

1	16.09.2004	<i>Живко</i>	<i>Д. Чанев</i>	<i>М. Јовановски</i>	<i>М. Ѓорѓиев</i>
0	18.12.2002	<i>Живко</i>	<i>Д. Чанев</i>	<i>М. Јовановски</i>	<i>М. Ѓорѓиев</i>
РЕВИЗИЈА	ДАТА	ИЗРАБОТИЛ	ПРОВЕРИЛ	ПРОВЕРИЛ ЗЕО	ОДОБРИЛ <i>М. Ѓорѓиев</i>

1. ЦЕЛ:

ЦЕЛ НА ОВА УПАТСТВО Е ДА СЕ ДАДЕ КРАТОК ОПИС НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА ПРИРОДЕН ГАС И ОПРЕМАТА ОД БРЕНЕРИТЕ ЗА СУШЕЊЕ И ЗАГРЕВАЊЕ НА ЛИВНИТЕ КАЗАНИ

2. ОПСЕГ

ОВА РАБОТНО УПАТСТВО ГИ ОПФАЌА РЕФЕРЕНЦИТЕ И ИНСТРУКЦИИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА БЕЗБЕДНА РАБОТА НА ОПРЕМАТА И ИНСТАЛАЦИИТЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

3. РЕФЕРЕНЦИ

ИНСТРУКЦИИТЕ ГИ ПОЈАСНУВААТ КОРИСТЕЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЦРТЕЖИ И ШЕМИ:

03-С-136-01-00-00 ШЕМА ОД РАЗВОДЕН ЦЕВОВОД (ИСТАТА ИНСТАЛАЦИЈА ПОРАНО СЕ КОРИСТЕШЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПРОПАН-БУТАН ГАС)
L-92009-05-127 ТЕХНОЛОШКА ШЕМА ЗА ЗАГРЕВНА СТАНИЦА
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ БР. 39 ОД 1988г.
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ БР. 52 ОД 1990г.

4. ИНСТРУКЦИИ

A) ОПШТИ ОСОБИНИ НА ПРИРОДНИОТ ГАС

Природниот гас кој уште се нарекува земјен гас најчесто се добива на наоѓалиштата за нафта. Тој настанува со разложување на органските материји во земјата.

Природниот гас како и останатите технички гасови претставува идеално гориво, бидејќи лесно се транспортира низ цевководи од испорачателот (дистрибутерот) до потрошувачот.

Гасот како техничко гориво ги има следните предности:

- согорува без загадување на човековата околина;
- степенот на искористување е висок, а горењето економично;
- постои сигурна и автоматска регулација на процесот на согорување;
- доводот до местото на согорување (до горилникот) е без посебни припреми и погоден е како гориво за моментална употреба;
- одржувањето на системот и чистотата на објектот е лесна;
- горивото не се набавува однапред и не мора да се складира;

Запремина на гасот. За разлика од останатите горива, гасовите имаат особина при промена на притисокот и температурата да ја менуваат запремината. Од тие причини потребно е да се знае во каква состојба се мери запремината на гасот, односно на која температура и под кој притисок.

За да се знае точно за која количина на гас се работи кај индивидуалните и индустриските потрошувачи, воведен е поимот **нормален метар кубен** [m_n^3].

Нормален кубен метар на некој гас ја содржи онаа количина на гас во запремина од $1 m^3$ при притисок од 1,01325 [bar] и температура од $0^\circ C$, без влажност (сува состојба). Ова може да се изрази и како 1013,25 [mbar] (760 mmHg).

1.2.2. Притисок на гасот

Во гасната техника вообичаени се дефинициите и употребата на следните видови притисок:

- **Статички притисок на гасот** е надпритисок кој постои во системот на гасната мрежа во состојба на мирување, а се подразбира состојба на затворен проток на гасот према потрошувачот.
- **Протечен (динамички) притисок на гасот** е надпритисок кој владее во системот на гасната мрежа при протекување на гасот.

Топлинска моќ на природниот гас

Топлинската моќ на природниот гас е онаа количина на топлина која се добива при согорување на $1 [Nm^3]$ природен гас во стандардни услови.

Топлинската моќ на природниот гас е следната:

- горна топлинска моќ $H_g = 35.200 \text{ kJ/m}_n^3$
- долната топлинска моќ $H_n = 31.800 \text{ kJ/m}_n^3$

Хемиско-физички особини на природниот гас

Хемиски компонентен состав на гасот

Метан	минимум	85 %
Етан	максимум	7 %
Пропан и потешки јаглеродороди	максимум	6%
Азот и јаглероден двооксид	максимум	7%
Кислород	максимум	0,02%

- Содржина на сулфур

Сулфурводород	максимум	$6 [\text{mg}/\text{m}^3]$
Меркамптанов сулфур	максимум	$15 [\text{mg}/\text{m}^3]$
Сулфур	максимум	$100 [\text{mg}/\text{m}^3]$

Физички особини на природниот гас

- Гасот не треба да содржи механички примеси, смоли и соединенија кои образуваат смоли.
- Притисокот на гасот во примо-предајното место Деве Баир изнесува $4,0 [\text{MPa}]$.
- Специфична густина на природниот гас е $g = 0,806 [\text{kg}/\text{m}^3]$.
- Граница на запаливост: долната $5 [\text{Vol}\%]$
горна $15 [\text{Vol}\%]$

Природниот гас е безбоен, без осетлив мириз, полесен е од воздухот и ако истиот не содржи штетни примеси малку е токсичен. Главен составен дел на природниот гас како што се гледа од хемискиот состав е метанот.

Метанот е најпрост гас од групата парафини. Тоа е гас без боја, вкус и мириз поради што неговото откривање во атмосферата без специјален апарат е невозможно. Не е отровен но во големи концентрации во работната просторија го отежнува дишењето бидејќи го разредува кислородот во воздухот. Првите знаци се јавуваат при концентрација на метан во воздухот од 25±30%.

Полесен е од воздухот па секогаш се наоѓа во горната половина на просторијата. Метанот е експлозивен гас бидејќи со воздухот создава експлозивна смеса. Метанот гори со син пламен.

ЗОНИ НА ОПАСНОСТ

Согласно чл 19 од Правилникот за техничките услови и нормативи за безбеден транспорт на течни и гасовити јагленоводороди со магистрални нафтводи и гасоводи за меѓународен транспорт , зоните на опасност се делат на :

- Зона на опасност "0";

Зона на опасност "0" е просторот во кој трајно е присутна смеша на запалив гас и воздух (цевоводи , резервоари);

- Зона на опасност "1";

Зона на опасност "1" е просторот во кој што можат во нормални услови на работа да се појават запаливи смеси на гас и воздух;

- Зона на опасност "2".

Зона на опасност "2" е просторот во кој што можат да се појават експлозивни смеси на гас и воздух но само во ненормални услови на работа (пропуштање на запорната и мерно регулациона опрема на гасната инсталација ,прскање на цевки како и појава на пожар;

Во зоните на опасност не смеат да се наоѓаат материји и уреди што можат да предизвикаат пожар или да овозможат негово ширење, да се работи со отворен пламен, да се внесува прибор за пушење , користење на електрични уреди што не се во "S" изведба.

Б) АКТИВНОСТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНА РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОСТРОЈКИТЕ, УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ

ЗАРАДИ ИСПРАВНО И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ОПРЕМАТА НА ПОСТРОЈКАТА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И СУШЕЊЕ НА ЛИВНИТЕ КАЗАНИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ВРШАТ РЕДОВНИ ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ЦЕВНАТА ИНСТАЛАЦИЈА И ДЕЛОВИ НА ИСТАТА, А КОЕ ОПФАЌА:

- Испитување на притисок,
- Испитување на непропусливост,
- Испитување на функционалност,
- Редовен преглед,
- Вонредни испитувања.

Испитување на цевниот вод со притисок и испитување на непропусливоста се врши на секоја шеста година.

Испитување на функционалноста цевниот вод се врши со работен медиум секоја година.

Редовен преглед на цевниот вод се врши на секои шест месеци и притоа се контролираат:

- Општата состојба на цевниот вод,
- Општа сосотојба на просторот во кој се наоѓа цевниот вод,
- Надворешна корозија или оштетување на надземните цевни водови,
- Течење гас на прирабнички споеви или вентили,
- Личниот картон за цевниот вод.

Вонредни испитувања се вршат по потреба надвор од рокот определен за редовни испитувања. Ова се врши на начин и постапка што се предвидени за редовни испитувањаво следните случаи:

- Ако цевниот вод бил надвор од употреба повеќе од една година,
- Ако постои сомнение дека цевниот вод е оштетен до таа мерка што постои опасност за луѓето и имотот,
- Ако поради која и да е неисправност на цевниот вод дојде во прашање функционалноста и сигурноста во работата.

Испитување на вентилот на сигурност опфаќа:

- визуелен преглед,
- проверка на притисокот на отворање.

За секој цевен вод за било кој флуид потребно е да постои книга (личен картон) на цевниот вод во кој се внесуваат сите резултати од испитувањата, прегледот и забелешките.

а) ПОСТАПКА ЗА ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА ГАСНИТЕ ГОРИЛНИЦИ

За пуштање во работа на гасните горилници потребно е да бидат отворени следните вентили :

- **Вентилот кај столб-20 на L-ред,**
- **Двата вентили на ред А7 NO100**
- **Двата вентили на ред Б5 NO100**
- **Вентилот на ред Б5 NO100 кој се наоѓа на платформата кај гасните горилници,**
- **Вентилот што се наоѓа на самиот влез од инсталацијата во гасната рампа за гасните горилници (поз. 1 во шемата од испорачувачот "xtore")**
- **Вентилите за гас (поз. 4 и 16 во шемата)**
- **И вентилот што ги раздвојува двете станици (топчеста славина NO100)**

ГАСНИТЕ ГОРИЛНИЦИ СЕ ВКЛУЧУВААТ АВТОМАТСКИ СО ЕЛЕКТРИЧНИ КОМАНДИ.

б) ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕЧКИ

Во случај на појава на пречки во работата на **гасните горилници**, истите се исклучуваат од електричниот ормар.

в) ПОСТАПКА ПРИ ПОДОЛГ ПРЕКИН НА РАБОТАТА НА ПОСТРОЈКАТА

При подолг прекин на работата на постројката за загревање на казани, потребно е да се затвори:

- **Вентилот на ред Б5 NO100 кој се наоѓа на платформата кај гасните горилници,**

г) ПОСТАПКА ПРИ КОНТРОЛА НА СИСИГУРНОСНА ЗАШТИТА НА ГАСНАТА ИНСТАЛАЦИЈА

Проверката ја вршат стручни и оспособени лица за одржување на конкретната опрема.

Проверката на херметичност се врши со инструмент за таа намена или со сапуница.

При проверка на инсталацијата да се почитуваат пропиците мерките за безбедна работа наведени подолу.

д) ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ОПАСНОСТ

Доколку при работата на **гасните горилници** се јави опасност по животот на луѓето или опремата веднаш да се затвори главниот доводен вентил за природен гас на ред Б5 кој се наоѓа горе на патеката над плинските бренери, а доколку не е можно да се затвори овој вентил тогаш да се затвори вентилот на воред L20 кој се наоѓа позади машинска работилница на континентални лив.

5. МЕРКИ ЗАРАДИ БЕЗБЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИЈАТО СО ПРИРОДЕН ГАС

- **ЗАБРАНЕТО Е ПУШЕЊЕ, ИСКРЕЊЕ И ПРИМЕНА НА ОТВОРЕН ПЛАМЕН ВО ЗОНИТЕ НА ОПАСНОСТ И ПРОСТОРИИТЕ КАДЕ ШТО ИМА УРЕДИ ШТО КОРИСТАТ ПРИРОДЕН ГАС,**
- **АКО ИНСТАЛАЦИЈАТА Е ЗАМРЗНАТА СЕ ОДМРЗНУВА САМО СО ТОПЛА ВОДА,**
- **ВЕНТИЛИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАС СЕ ОТВОРААТ ПОЛЕКА СО РАКА, НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ИСТИТЕ ДА СЕ ОТВОРААТ СО ЧУКАЊЕ,**
- **ЗАБРАНЕТО Е ДА СЕ КОРИСТИ АЛАТ ШТО ИСКРИ И РАБОТИ СО ОТВОРЕН ПЛАМЕН ВО БЛИЗИНА НА ИНСТАЛАЦИЈИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАС**
- **ДА НЕ СЕ ВРШИ ПРИТЕГАЊЕ НА СПОЕВИТЕ ДОДЕКА ИНСТАЛАЦИЈАТА Е ПОД ПРИТИСОК,**
- **АЛАТОТ ШТО СЕ КОРИСТИ ТРЕБА ДА Е ОД МАТЕРИЈАЛ ШТО НЕ ИСКРИ**
- **ПОПРАВКИ ИЛИ ДРУГИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ИНСТАЛАЦИЈИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАС ИЛИ АРМАТУРА МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ САМО СО ЗНЕЊЕ НА ОПЕРАТОРОТ И РАКОВОДИТЕЛОТ,**
- **ПРИ ПОПРАВКА НА УРЕДИТЕ ИЛИ ИНСТАЛАЦИЈИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАС ИСТИОТ ТРЕБА ДА СЕ ОТСТРАНИ СО ПРОДУВУВАЊЕ СО АЗОТ ИЛИ АРГОН,**
- **НАЈГОЛЕМО ВНИМАНИЕ ТРЕБА ДА СЕ ОБРНЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ФЛЕКСИБИЛНИТЕ ЦРЕВА, ПРИРАБНИЧКИ СПОЕВИ И ШТОПИКСНИ НА ВЕНТИЛИТЕ.**

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНА РАБОТА

- Раководните работници од производство и одржување пред отпочнување на интервенцијата на гасната инсталација или опрема за природен гас за горилниците за загревање на ливните казани , да го утврдат терминот за одпочнување на работите и да ги договорат меѓусебните обврски и активности при интервенцијата;
- Активностите при интервенција пропратени се со следните опасности:
 - Настанување на експлозија во зоните на опасност;
 - Опасност од предмети што висат при транспортот со дигалката;
 - Опасност од лизгање ;
 - Опасност од паѓање од висина,
 - Прашина ;
 - Бучава ;
 - Неповољна микроклима .

Заради присутните опасности во работната средина , интервенцијата на гасната инсталација со природен гас за горилниците за загревање на ливните казани во погон Челичарница може да се довери само на добро обучени и оспособени работници , запознати со опасностите и мерките за заштита при работа;

ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО :

Пред отпочнување со работа опреми се со предвидените лични заштитни средства и заштитна опрема предвидени за работното место.

- Задолжително измериго присуството на природен гас во зоната на опасност;
- Просторот определен за интервенции секогаш одржувај го чист и уреден ,
по интервенцијата просторот очисти го , сите извадени делови и помошни средства складирај ги на определено место кое нема да смета во процесот на работа;
- Придржувај се на пораките од таблите за предупредување;

ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР

Доколку во текот на работењето дојде до појава на пожар постапи на следниот начин:

- Веднаш повикај ја професионалната ПП единица при РЖ Услуги АД Скопје на телефон 03 или 85-85;
- Со расположивите преносни ПП-апарати локализирај го и угасни го пожарот.


ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

Во случај на несреќа при работа кога за последица има повреден работник на повредениот работник веднаш укажи му прва помош. Доколку повредата е од посериозен карактер веднаш повикај ја дежурната лекарска екипа од:

- ЈЗО Здравствена станица Железара секој ден од 07 до 19 часот на телефон 02 , 79-18 или 79-23;
- Градската екипа за брза помош секој ден од 19 до 07 часот на телефон 94, и истовремено извести ја дежурната служба за обезбедување на телефон 80-36 или 80-76 за да ја спроведе брзата помош до местото на кое се наоѓа повредениот работник.

7. ЗАПИСИ

ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА ПРЕВЗЕМЕНИТЕ АКТИВНОСТИ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО РАПОРТНАТА КНИГА образец бр. 0285 И ВО ЛИЧНИОТ КАРТОН НА ИНСТАЛАЦИЈАТА ИЛИ ПОСТРОЈКАТА ШТО КОРИСТИ ПРИРОДЕН ГАС.



РЕГУЛАТОРСКО - СИГУРНОСЧА АРМАТУРАНА ЛИНИЈА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ 110° ГЛИВЕН КАЗАН ДО СТОЛВ А11

1. Топчеста славина за гас DN 50 NP16
 2. Филтер за гас тип PF-P DN 50
 3. Сигурносен заклонен вентил тип SVZ-P DN 50
 4. Регулатор на притисок за гас тип RTP-3 DN 50 Q=500
 5. Контролник на пламен
 6. Сигурносен вентил мембрански тип SVM-N DN 15
 7. Топчеста славина за гас DN 100 NP 16
 8. Топчеста славина за гас DN 1/2" NP 16
 - 10.Рачна регулаторска славина DN 100
 - 20.Електромагнетен вентил EMV-P DN 100 NP 16
 - 21.Електромагнетен вентил EMV-P DN 100 NP 16
 - 22.Електромагнетен вентил EMV-P DN 100 NP 16
 - 23.Ел.моторна регулаторска славина за гас DN 80
 - 24.Електромагнетен вентил DN 15 NP 16
 - 25.Електромагнетен вентил DN 15 NP 16
 - 26.Индикатор на пропуствливост тип IP DN 1/2"
 - 27.Сигурносна скlopka на притисок
 - 28.Рачна регулаторска славина за гас DN 100
 - 30.Вентилатор
 - 31.Филтер за гас DN 1"
 - 32.Ел.моторна регулаторска славина DN 175
 - 33.Рачна регулаторска славина DN 250
 - 34.Горилник VARIO Q=1500 ZP
- Податоците се земени од каталог на INA